

1. Единствен идентификационен код за видот на производот:
Enveo therm^s Excellent
2. Употреба:
Надворешен Термоизолационен композитен систем (ETICS) со завршен слој (завршен систем)
Производот е комплет, кој се состои од низа компоненти.
3. Производител:
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Smrčková 2485/4 180 00 Praha 8
www.saint-gobain.cz
4. Овластен застапник:
Saint Gobain Construction Products
Representative Office Macedonia
Кочо Битољану 2В, Гази Баба, 1000 Скопје, Северна Македонија
www.saint-gobain.mk
5. Систем на оценување и верфикација на консистентноста на перформансите:
AVCP System 1
6. Пријавен субјект: **Technical and Test Institute for Construction Prague / 1020**
Европски документ за оценување: **EAD 040083-00-0404**
Европска техничка процена: **ETA-24/0941 of 15/7/2025**
Сертификат за конзистентност на перформансите: **1020-CPR-020-052474 of 16/7/2025**
7. Декларирани перформанси:
Основни карактеристики

Основни карактеристики	Метод на оцена (EAD клаузула)	Перформанс
Реакција на пожар на системот (ETICS)	Cl. 2.2.1.1	Види cl. 3.1.1
Реакција на пожар на термоизолациониот материјал	Cl. 2.2.1.2	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.3 за карактеристиките на компонентите)
Противпожарни перформанси на фасадата (ETICS)	Cl. 2.2.2	Види cl. 3.1.2
Склоност кон континуирано тлеење на фасадата (ETICS)	Cl. 2.2.3	Не се оценуваат перформанси
Содржина, емисија и/или испуштање на опасни супстанции – супстанции кои може да протечат	Cl. 2.2.4	Не се оценуваат перформанси
Апсорпција на вода на основниот слој и завршниот слој	Cl. 2.2.5.1	Види cl. 3.2.1
Апсорпција на вода на изолациониот производ	Cl. 2.2.5.2	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.3 за карактеристиките на компонентите)
Водонепропусност на ETICS системот: хидротермално однесување	Cl. 2.2.6	Види cl. 3.2.2
Водонепропусност: перформанси за замрзнување/одмрзнување	Cl. 2.2.7	Види cl. 3.2.3
Отпорност на удари	Cl. 2.2.8	Види cl. 3.2.4
Паропропусност на системот (еквивалент на густина на воздухот s_d)	Cl. 2.2.9.1	Види cl. 3.2.5
Паропропусност на термоизолациониот производ (фактор на отпор на водена пара)	Cl. 2.2.9.2	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.3 за карактеристиките на компонентите)
Сила на врзување помеѓу основниот слој и производот за топлинска изолација (малтер или пастозен)	Cl. 2.2.11.1	Види cl. 3.3.1
Сила на врзување помеѓу лепилото и основата	Cl. 2.2.11.2	Види cl. 3.3.2

Основни карактеристики

Сила на врзување помеѓу основниот премаз и производот за топлинска изолација	Cl. 2.2.11.3	Види cl. 3.3.3
Сила на прицврстување (попречно поместување)	Cl. 2.2.12	Не се оценуваат перформанси
Отпорност на ETICS системот со оптеретувања од ветер-тест со извлекување на фиксирањата	Cl. 2.2.13.1	Види cl. 3.3.4
Отпорност на ETICS системот со оптеретувања од ветер-статички тест на пенаст блок	Cl. 2.2.13.2	Не се оценуваат перформанси
Отпорност на ETICS системот со оптеретувања од ветер-динамички тест со подигнување од ветер	Cl. 2.2.13.3	Не се оценуваат перформанси
Тест со вертикално истегнување на лицето од термоизолациониот производ – при суви услови	Cl. 2.2.14.1	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.3 за карактеристиките на компонентите)
Тест со вертикално истегнување на лицето од термоизолациониот производ – при влажни услови	Cl. 2.2.14.2	Не се оценуваат перформанси
Сила на смолкнување и модули за тест на еластичност на системот ETICS	Cl. 2.2.15	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.3 за карактеристиките на компонентите)
Тест на извлекување на лента од завршниот слој	Cl. 2.2.17	Не се оценуваат перформанси
Сила на цврстина по созревање на завршниот слој тестиран на платформа	Cl. 2.2.20.1	Види cl. 3.3.5
Сила на цврстина по созревање на завршниот слој не тестиран на платформа	Cl. 2.2.20.2	Види cl. 3.3.6
Сила на истегнување на стаклено-текстилната мрежа	Cl. 2.2.21.1 Cl. 2.2.21.2	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.5 за карактеристиките на компонентите)
Звучна изолација на системот ETICS	Cl. 2.2.22.1	Не се оценуваат перформанси
Динамичка цврстина на термоизолациониот производ	Cl. 2.2.22.2	Не се оценуваат перформанси
Отпорност на проток на воздух на термоизолациониот производ	Cl. 2.2.22.3	Не се оценуваат перформанси
Термална отпорност и термална преносливост на системот ETICS	Cl. 2.2.23	Види cl. 3.3.7
Термална отпорност на производот за термална изолација	Cl. 2.2.23.1	Не се оценуваат перформанси (видете Анекс бр.3 за карактеристиките на компонентите)

8. Перформансите на производите утврдени во точка 1 и точка 2 се во склад со наведените перформанси наведени во точка 7. Оваа декларација за перформанси се издава во согласност со ЕУ регулацијата No 305/2011, под целосна одговорност на производителот наведен во точка 3.

Потпишано за и во име на производителот



Либерец 22.7.2025

.....
Petr Vlha
Менаџер за законодавство на производите,
Weber
Saint-Gobain Construction products CZ a.s.